

### СЕДАМ САМ СО СВОЈОТ ПЛАМЕН ВО ГРАДИТЕ

Седам сам, заробен во зелената одаја на дворот.  
Не а никого : ни пријатели, ни блиски, ни непознати.  
Се е смиреноСамо тишнината ги дебне и ги лови  
немирните шумови на лисјето и веднаш ги скаменува.

Нокта се отвора благородно како цвет што разденува.

Пукка некоја невидлива пукка на црвени~~ци~~ трендафил  
и од пукнатите лисје вирка пожар со првено лице.  
Пукката гасте, се шири и сиот двор го очарува,  
но за миг црвениот трендафил исчезнува и појасот згаснува.  
А првениот пламен го бара местото на моето срце  
и таму полека во огромно пламено дрво израснува.

Седам сам, заробен во зелената одаја на дворот.  
Нема никого : ни пријатели, ни блиски, ни непознати.

Седам сам со својот пламен во градите.

Пламенот ме орева посилно и од зборот  
на поетите  
исчезнати во сгмиштот и синевината  
барајќи го светот на убавината,  
непозната и ненадминатата.

Црвени<sup>т</sup> трендафил како крв се шири, ист кува,  
а овој пламен во градите навек тука ќе векува.